

1.	Наслов на наставниот предмет	АЛЕРГИСКИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГОРНИТЕ ДИШНИ ПАТИШТА			
2.	Код	ОМ-И-59			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Интерна медицина			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Четврта/VIII	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Проф. д-р Дејан Докиќ			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Потпис по предметот Интерна медицина			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): <ul style="list-style-type: none"> • да знае како настанува алергиска реакција на горни дишни патишта • да знае колкава е зачестениста на алергии на горните дишни патишта, дистрибуцијата по области во Македонија, пол и старосни групи • да знае да препознава клиничка слика и дијагностицира алергиски ринит и коњуктивит • да знае практично да изведува прицк тестови, риноанометријани мерење на Но во ексхалиран воздух во носот • да знае практично да изведува назална и коњуктивална провокација • да ја знае современата терапија на алергиски ринит и коњуктивит 				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава: <ul style="list-style-type: none"> • Алергиска реакција, рана и доцна; дијагноза и терапија на алергиските болести • Алергиски ринитис-патогенеза, дефиниција и класификација • Дијагноза и проценка на тежината на ринитисот • Третман на ринокоњуктивитисот • Алергиски синуситис • Алергиски коњуктивитис Практична настава: <ul style="list-style-type: none"> -кожни тестови, изведување, интерпретација на резултатите -риноанометрија, практична примена, изведување на риноанометријата и толкување на резултатите -примена на риноанометријата во евалуацијата на назалната алергенска провокација -коњуктивален провокациски тест, клиничка примена и толкување на резултатите -НО- азотен моноксид, клиничка примена и евалуација на резултатите 				
12.	Методи на учење: Интерактивна настава на предавања и вежби				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на расположивото време	15 часови предавања, вежби			

	15 часови домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	10 часови
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	Вежби 5 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови
		16.2	Самостојни задачи	часови
		16.3	Домашно учење	15 часови
17.	Начин на оценување			бодови
	17.1	Тестови	Континуирана проверка	мин.-макс. 25 - 35
		Завршен испит	Практичен бодови	мин.-макс. 15 - 25
	17.2	Активно учество	Теоретска настава* бодови Практична настава** бодови	мин.-макс. 10 - 20 10 - 20
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б
		од 93 до 100 бода		10 (десет) А
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Условувачки критериуми: За да добие потпис и да пристапи на завршен испит студентот е потребно да ја посетува теоретската и практичната настава и да освои минимум бодови Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, и завршниот испит.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата		
22.	Литература			
	Задолжителна литература			
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач Година
22.1	1	Stephen Holgate, Martin Church, David Broide, and Fernando Martinez	Allergy , 4th Edition	Elsevier Saunders Ltd. 2012

		2.	N. Mygind	Essential Allergy	Blackwell Science	1996
		3.	Stephen T. Holgate , William W. Busse	Asthma and Rhinitis	Blackwell Publishing Limited	2008